



УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

Врз основа на одредбите од ЗВО и Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус –докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Конкурсната комисија на ден 08.02.2019г. година утврди

КОНЕЧНА РАНГ-ЛИСТА

по Конкурсот за запишување студенти на трет циклус-докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во учебната 2018/2019 година (втор уписан рок)

СЕ УТВРДУВА прелиминарна ранг-листа на пријавените кандидати по Конкурсот за запишување на трет циклус-докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во учебната 2018/2019 година:

Кампус 3

Кандидат (евидентен број)	Образование	Просек	Студиска програма на која се пријавува	Дополнителни услови и забелешки	
1	1003-60/14 Захарија Парталоска Шипинкаровска	Доктор на медицина Специјалист по акушерство и гинекологија	9,65	Општа медицина- базични и клинички истражувања во медицината	
2	1009-60/13 Благица Лазарова	Доктор на медицина специјализант	8,29	Општа медицина- базични и клинички истражувања во медицината	
3	1003-60/7 Џемиле Јусуфи	Дипломиран доктор по медицина Специјалист по медицинска биохемија	8,22	Општа медицина- базични и клинички истражувања во медицината	
4	1003-60/3 Ружди Реџеми	Дипломиран доктор по медицина Специјализант Магистер по Биологија-Биохемија	8,03	Општа медицина- базични и клинички истражувања во медицината	
5	1003-60/10 Ардиан Емини	Доктор на медицина специјализант	8,01	Општа медицина- базични и клинички истражувања во медицината	
6	1003-60/2 Весна Трајкова	Дипломиран доктор по медицина Магистер на медицински науки	7,67 9,8	Општа медицина- базични и клинички истражувања во медицината	

7	1003-60/15 Александар Димовски	Доктор на медицина Специјалист по радиодијагнос тика	7,37	Општа медицина- базични и клинички истражувања во медицината	
8	1003-60/8 Светлана Темелковска	Доктор на медицина Специјалист по радиодијагнос тика Магистер на медицински науки	7,3 9.8	Општа медицина- базични и клинички истражувања во медицината	
9	1003-60/12 Јусуф Вејсели	Доктор на медицина Субспеција- лист гастроентерох епатологија Специјалист по интерна медицина Магистер по економски науки од областа здравствен менаџмент	7,15	Општа медицина- базични и клинички истражувања во медицината	
10	1003-60/11 Тоде Вранишкоски	Доктор на медицина Специјалист по ортопедија Магистер на науки по јавно здравство	6.8	Општа медицина- базични и клинички истражувања во медицината	
11	1003-60/1 Ерзен Елези	Доктор на медицина специјализант	6,72	Општа медицина- базични и клинички истражувања во медицината	

Кампус 4

	Кандидат (евидентен број)	Втор циклус студии	Просек	Студиска програма на која се запишува	Дополнителни услови
1	1003-60/5 Душица Гилова	Магистер по меѓународен туризам Менаџер по туризам	9,8 7,3	Туризам и угостителство	

2	1003-60/4 Илија Закоски	Магистер по менаџмент во туризмот Дипломиран инженер по дрвна индустрија	8,8 7,38	Туризам и угостителство	
3	1003-60/9 Агим Асани	Дипломиран менаџер на туризам и угостителство 2007 Магистер на науки од областа на туризмот 2018	6,31 7,3	Туризам и угостителство	
4	1003-60/6 Џеват Кицара	Дипломиран професор по одбрана и заштита Магистер по менаџмент за одбранбено- безбедносни ресурси во областа на безбедноста и одбраната	7.59 9,63	Туризам и угостителство	ННС – мислење за соодветноста

Одлуки за запишување на трет циклус студии ќе донесе ННС на докторски студии на Кампус 3 и ННС на докторски студии на Кампус 4. Верификација на Одлуките ќе изврши ректорска управа. Запишани ќе бидат кандидатите кои при запишувањето ќе достават Изјава од ментор.

Објавено на веб-страницата и на огласната табла на ден 08.02.2019 во 15,30 часот.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА:

1.Проф.д-р Дејан Мираковски, претседател,с.р

2.Вонр.проф.д-р Кирил Барбареев, член,с.р

3.М-р Светлана Попова, член,с.р

Штип.08.02.2019г.